



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Бр.

_____ година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат
со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РСМ за 2019
година**

1. Опис на постигнувања

**1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО
ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА**

Пациентите со хроничната бубрежна инсуфициенција се лекуваат со хемодијализа за нивно оспособување за вршење на секојдневните активности.

1.1. Обезбедување на лекување на 20 пациенти од Република Албанија, како итни случаи за хемодијализа во траење од еден циклус, за една година во ЈЗУ Завод за нефрологија Струга кои се опфатени со Спогодбата меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за соработка во областа на здравството и медицинските науки (Службен весник на Република Македонија бр.13/2002).

1.2. Покривање на трошоци за дијализа на лица без здравствено осигурување.

Со оваа активност се покриваат трошоците за хроничен дијализен третман за лица кои во периодот на отпочнување на хемодијализниот третман немаат здравствено осигурување во временски период од максимум 60 дена, кој е доволен за регулирање на здравственото осигурување.

**1.3. Превенција од вирусен хепатит Б за пациентите на хроничен
дијализен третман кои се државјани на Република Северна
Македонија**

1.3.1 Групна набавка на Хепатит Б адулт вакцини од страна на ЈЗУ ЦЈЗ Битола за потребите на 10-те центри за јавно здравје;

**2. ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА
- Центарот за хемофилија нема реализирани активности.**

2. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата

Извршители*	Износ на исплатени средства
Завод за нефрологија Струга (средства за дијализа на пациенти опфатени со Спогодбата меѓу Македонската Влада и	3.441,852,00



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Бр. _____

_____ година

Албанската Влада за соработка во областа на здравството и медицинските науки)	
Хемодијализни центри (Покривање на трошоците за дијализа на лица без здравствено осигурување)	1.560,198,00
10- Центри за јавно здравје (Набавка на вакцини Хепатит Б за превенција од вирусен хепатит Б за пациентите на хроничен дијализен третман државјани на РСМ)	1.116,383,00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина (средства за секундарна и терцијарна превенција на хемофилијата	/
ВКУПНО:	6.118,433,00

Подготвил: М-р Блета Рама
Контролирал: Менсур Ибрахими

Раководител на сектор,
Прим. Д-р Сузана Маневска